

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во
Цементарница УСЈЕ

(16.10.2020-21.10.2020)

Ротирна печка 3 (А-03.1)

Ротирна печка 3	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
16.10.2020	4,21	400	98,34	800	10,17	30
17.10.2020	0,2	400	448,47	800	10,43	30
18.10.2020	0,05	400	388,85	800	11,07	30
19.10.2020	0,05	400	265,85	800	10,55	30
20.10.2020	0,03	400	430,32	800	11,58	30
21.10.2020	0,03	400	373,58	800	11,71	30
		400		800		30

Ротирна печка 4 (А-04.1)

Ротирна печка 4	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
16.10.2020	10,5	400	336,86	800	4,33	30
17.10.2020	5,62	400	396,29	800	4,50	30
18.10.2020	6,85	400	584,12	800	6,49	30
19.10.2020	51,79	400	501,48	800	7,26	30
20.10.2020	68,61	400	475,22	800	7,74	30
21.10.2020	26,83	400	475,86	800	4,87	30
		400		800		30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

- **Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон**

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- **Производството запира доколку филтрите не работат**

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- **Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот**

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- **Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина**
- **Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа**

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- **Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме**

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт e-mail: contact@usje.mk